



Упатство Мали проекти на Амбасадата

Цел:

- Целта на малите проекти е поддршка на социјалниот и економскиот развој. Тие треба директно да помогнат во задоволување на основните потреби на најсиромашното население.

Проекти кои генерално се поддржуваат:

Вид на проекти кои претставуваат општо добро за општината, на пр.: за снабдување со вода за пиење, опрема за училишта и болници, набавка на апарати во корист на заедницата.

Примери за мали проекти:

Инфраструктура:

- Копање или реновирање на едноставен бунар /постројка за снабдување со вода за пиење/изградба на систем за наводнување/каптажа/изградба на септички јами/набавка на резервоар за вода, неповратна помош за водовод;
- Набавка на возило за отпремување отпад;
- Набавка на микроскоп за испитување на квалитетот на водата;
- Набавка на водомери;
- Набавка на апарат за чистење улици со ваљак;
- Набавка на пумпа/генератор/дупчалка.

Подобрување на условите за живот и исхраната (особено во земјоделството) и заштита на животната средина

- Уредување на штали за овци и кози;
- Финансиска помош на акции за самопомош на општини и др. со цел подобрување на исхраната, на пр. одгледување на зајаци/обработка на зеленчукова градина/опремување на градина за обуки;
- Сушари за тутун и други прехранбени производи преку употреба на сончева енергија;
- Заштита на животна средина и програми за обуки за животна средина, на пр. акции за засадување на дрвја;
- Постројка за добивање енергија од биогаз (кравји измет); обновливи извори на енергија;
- Набавка на мали земјоделски машини/сечкалки/мотокултиватори;
- Набавка на лабораториски апарати за испитување на квалитетот на прехранбените производи (на пр. мед);
- Места за укотвување на чамци и рибарски бротчиња/грант за проект за чамци/набавка на мотори (при што мора да се гарантира сервисирањето и одржувањето на истите) за рибарски здруженија и др.;

Здравство и санитарни установи

- Набавка на медицински уреди/фрижидери за чување вакцини/уреди за дестилирање вода/апарати за анестезија и реанимација;
- Изградба/опремување на перални;

- Набавка на кревети за домови за стари лица/болници/домови за деца, ученици/детски градинки;
- Набавка на инвалидски колички за домови за лица со посебни потреби;
- Изградба и подобрување на санитарни установи;
- Работилници за мајки кои се грижат за деца со посебни потреби.

Образование и стручни училишта

- Набавка на мебел, опрема за училници и лаборатории, наставни средства за училишта, детски градинки
- Опрема на работилници/училници во стручни училишта и училишта за доквалификации;
- Набавка на машини за шиене и плетење за образовни центри за деца и возрасни.

(Листата не е конечна)

Примери од практиката кои не се поддржуваат:

- Позајмици/уплати во револвирачки кредитни фондови;
- Купување на земјиште;
- Опрема од типот на лаптопи/фотокопирни апарати и сл. за министерства и други јавни установи;
- Информативни брошури за европски туристи;
- Набавка на возила без доставена гаранција за можности на понатамошно финансирање при одржување и набавка на ново кога ќе треба;
- Операциони маси за болници, каде особено за лекарска помош се јавуваат Германци.

Предуслови:

- Гаранции за употребата и одржувањето на новите постројки и уреди. Амбасадата не смее да сноси последователни трошоци;
- Одржливост;
- Домашниот носител на проект мора да пружи значително сопствено учество, на пример во вид на работна рака;
- Прифатливи подносител на барања се: домашни носители на проектот како НВО, групи за самопомош, месни заедници, училишта, детски градинки, јавни здравствени установи.

Процедура:

- Посета и разгледување на местото на проектот од претставници на Амбасадата пред да биде потпишан договор;
- Склучување на проектен договор помеѓу Амбасадата и носителот на проектот;
- Носителот на проектот презема и спроведува мерки на сопствена одговорност;
- Амбасадата го исплаќа износот на грантот на барање на проектниот партнер, во зависност од напредокот на работите, а во даден случај и на рати;
- Доставка на доказ за употребата на средствата од страна на проектниот партнер, (Писмен извештај и достава на оригинални фактури);
- Разгледување на проектот по неговото конечно завршување и примопредавање во присуство на претставници од Амбасадата.